

# В-С-С ЕФЕКТ ПРОЕКТ

ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

ИПА програма за граѓански организации и медиуми 2016-2017



## УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

### П О В И К

за доделување грантови на граѓанските организации од неформалната мрежа  
за банкарство со храна

ИПА-2017/394-257-БХМК



**Проект:** „В-С-С ЕФЕКТ: Градење капацитети и подобрување на надлежностите за вистинско ублажување (со храна) на сиромаштијата“

**Референтен број:** ИПА-2017/394-257-БХМК

**Датум на објава на повикот:** 1 февруари 2019 година

**Краен рок за аплицирање:** 15 март 2019, до 17:00 часот

## Вовед

Повикот за доделување на мали грантови на граѓански организации од неформалната мрежа за банкарство со храна или Коалиција за борба против гладот и фрлањето храна (во понатамошен текст: КПГ) се спроведува во рамки на проектот „ВСС Ефект: Градење на капацитети и подобрување на надлежностите за вистинско ублажување (со храна) на сиромаштијата“. Компонентата за регантирање во рамки на истиот опфаќа еден тип на финансиска поддршка и тоа:

1. Грант за унапредување на банкарството со храна.

Повикот е од затворен тип и е предвиден за граѓански организации кои изразија согласност да учествуваат и кои во првата година од спроведувањето на проектот (јануари 2018 г. – јануари 2019 г.), учествуваа во активностите за градење на капацитети преку работилници, настани за вмрежување и учење и слично.

Проектот го спроведуваат Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“ (БХМК) и партнерите: Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА).

---

## Содржина

<b>1. ОПШ ДЕЛ</b> .....	5
1.1. Контекст .....	5
1.2. За проектот .....	5
1.3. За повикот: цели и резултати .....	6
1.3. Распожливии средства .....	7
1.4. Финансирање .....	7
<b>2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ</b> .....	7
2.1. Кој може да аплицира .....	7
2.2. Активности .....	8
2.2.1. Подобни активности .....	8
2.3. Трошоци .....	10
<b>3. АПЛИЦИРАЊЕ</b> .....	11
3.1. Потребни документи за аплицирање .....	11
3.2. Краен рок и начин на поднесување .....	11
3.3. Комплетирање на формуларот .....	12
3.4. Линија за поддршка во процесот .....	13
3.5. Прелиминарна временска рамка .....	13
<b>4. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИТЕ</b> .....	14
4.1. Административна проверка .....	14
4.2. Проверка за подобност .....	14
4.3. Оценка за квалитетот .....	15
<b>5. ПРИЛОЗИ</b> .....	16

## 1. ОПШТ ДЕЛ

### 1.1. Контекст

Локалните граѓански организации од неформалната мрежа за банкарство со храна (КПГ) играат значајна улога во промовирањето, одржливоста и развојот на банкарството со храна во земјата, и особено во одржливоста и развојот на банкарството со храна на локално ниво. За да ја исполнат својата улога на добри партнери и промотори на банкарството со храна, граѓанските организации треба успешно да ги изменаат предизвиците и можностите за унапредување на системот за редистрибуција на вишоци храна на КПГ на локално ниво.

Бидејќи локалните партнери на банкарството со храна (КПГ) се оние кои имаат директен контакт со крајните корисници на помошта, вклучително и со локалните компании и други донатори на храна; со општината и жителите на истата, унапредувањето на нивната улога во делот на: промовирање банкарството со храна, воспоставување и развој на систем за редистрибуција на вишок храна на локално (општинско) ниво, како и во прибирање на доказ кој ќе го помогне развојот на банкарството со храна се од клучно значење.

### 1.2. За проектот

ВСС Ефект проектот е тригодишен проект кој го спроведуваат Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“, како носител на проектот и партнерите: Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА).

Во својата суштина, проектот цели да ги зајакне капацитетите на поединечните организации од неформалната мрежа за банкарство со храна – КПГ, а со тоа, да ја зајакне и ревитализира мрежата, како и да создаде терен за нејзина одржливост и координирана заедничка акција и кампања за застапување и лобирање за подобри национални и локални политики и програми во делот: фрлање храна, донирање на вишоци храна и пружање помош во храна на социјално загрозените семејства и поединци во земјата.

Проектот се спроведува во периодод на 2018 – 2020 година и истиот е финансиран од Европска унија преку ИПА програмата за граѓански организации и медиуми 2016-2017.

### **1.3. За повикот: цели и резултати**

Целта на овој повик е да овозможи зајакнување на капацитетите на граѓанските организации од КПГ за координирана заедничка акција против гладот и фрлањето храна. Предлог-проектите во рамки на овој повик треба да придонесат за постигнување на некој или на сите од следните резултати:

1. Подобрени практики за застапување базирано на доказ;
2. Поголема препознатливост и видливост на работењето на граѓанските организации во јавност;
3. Зајакнати капацитети на граѓанските организации за комуникација и соработка со сите засегнати страни и особено со локалните бизниси, општински власти, граѓански здруженија, граѓани и крајни корисници.

Постигнувањето на било кој од горенаведените резултати ќе придонесе организациите од КПГ да бидат поефикасни и поуспешни во реализација на своите иницијативи и активности во делот на банкарството со храна, како и да стекнат доверба кај пошироката јавност и особено актуелните и потенцијални донатори, вклучително општински власти и крајни корисници и соодветно, подобро да одговорат на предизвиците со фрлањето храна и гладот со кои се соочуваат нивните општини.

---

### 1.3. Расположливи средства

Вкупниот износ на финансиски средства кои се на располагање во рамките на грантот на „ВСС Ефект“ проектот за унапредување на банкарството со храна изнесува **60.000 евра** (3.687.540,00 МКД). Грантот ќе се додели во еден повик до граѓанските организации од неформалната мрежа за банкарство со храна кој ќе биде отворен **до 15 февруари 2019** година – 17:00 часот.

Во рамки на грантот ќе се доделат најмалку шест мали грантови во износ:

- **не помал од 5.000 евра (307.295,00 МКД) по грант и**
- **не поголем од 10.000 евра (614.590,00 МК) по грант.**

При доделувањето на средствата ќе се внимава на регионална распределба.

Ќе бидат поддржани предлог-проекти кои траат **не пократко од 6 и не подолго од 8 месеци**.

Периодот на спроведување ќе биде прецизно договорен со потпишување на договорот за грант.

## 2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

### 2.1. Кој може да аплицира

Апликанти може да бидат домашни организации кои се формирани согласно Законот за здруженија и фондации како непрофитни, непартиски и невладини здруженија на граѓани. Дополнително, право да учествуваат имаат организациите кои ги исполнуваат следните услови:

- Организации кои БХМК ги препознава како активен член или партнер во неформалната мрежа за банкарство со храна – КПГ и,
- Организации кои изразиле желба за активно учество во ВСС Ефект проектот.

Една организација може да поднесе само еден предлог-проект во рамките на повикот.

Целосната апликација се пишува на македонски јазик.

## 2.2. Активности

### 2.2.1. Подобни активности

Грантовите преку Програмата ќе бидат доделени за активности кои ќе придонесат за остварување на целта на повикот, односно зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за координирана заедничка акција против гладот и фрлањето храна.

Активностите наведени подолу се само пример за подобни активности, но не се ограничени само на овие видови активности:

- истражувања и мапирања во заедницата посветени на теми тесно-поврзани со банкарството со храна;
- иницирање и/или вклучување во дијалог со локалните носители на одлуки и други релевантни чинители во општините со цел етаблирање на механизми за превенција на фрлањето храна и ублажување на сиромаштијата и гладот;
- промовирање дијалог и соработка со други граѓански организации и мрежи;
- организирање настани за презентација на банкарството со храна и сл.;
- организирање обуки и работилници за банкарство со храна;
- организирање кампањи за едукација и подигнување на јавната свест;
- промовирање отворен пристап до информации за количините фрлена храна, проблеми со гладот и сл.

Соодветни активности кои не се споменати погоре, но се јасно поврзани со целта и резултатите на повикот, ќе бидат земени во предвид. БХМК и партнерите препорачуваат апликантите да не се фокусираат само на еден тип активности.

По потреба, проектниот тим на БХМК ќе работи со организациите за подобрување и усогласување на предлог-проектните активности со Програмата.



## НАПОМЕНА

1. Организациите кои ќе аплицираат за грантот се охрабруваат истото да го сторат во партнерство со една или повеќе организации од неформалната мрежа на КПГ.
2. Организациите кои ќе бидат корисници на грантот се охрабруваат да се вклучат во други активности кои се дел од проектот, а се организирани и спроведувани од страна на спроведувачот на проектот. Пример:
  - Учество на заеднички настани за промоција на грантистите;
  - Учество во работилници и настани за вмрежување со цел јакнење на капацитетите на граѓанските организации;
  - Учество на тркалезни маси, конференции и сл.

### 2.3. Трошоци

Во рамките на повикот, **оперативните трошоци ќе бидат подобни, вклучително:**

- надоместоци за хонорари, дневници и сл. за ангажирање на лица од организацијата;
- патни локални трошоци поврзани со активностите во проектот;
- директни трошоци настанати за време на фазата на спроведување на предлог-предложените активности (вклучително и трошоци за надворешни лица/експерти од кои ќе се побара стручна поддршка);
- канцелариски трошоци кои се релевантни за предложените активности.

Во рамките на овој повик **нема да се сметаат за подобни следните трошоци:**

- предлог-активности кои предвидуваат лична заработка и корист;
- за купување возила и мебел;

- за купување или реновирање недвижности;
- за купување ИТ опрема;
- за давање кредити на трети лица;
- за загуби при размена на валути;
- за финансирање политички партии и избори;
- за ретроспективно финансирање;
- за финансирање на трети лица и долгови и давачки за подмирување долгови.

### **3. АПЛИЦИРАЊЕ**

#### **3.1. Потребни документи за аплицирање**

Апликацијата за овој повик треба да ги содржи уредно пополнети следните документи:

- Формулар за аплицирање кој се состои од следните делови: општи податоци, информации за апликантот, кратко резиме на проектот, предлог-проект и листа на проверка;
- изјава на апликантот;
- овластување од ко-апликантот (доколку таков постои);
- Буџет;
- Копија од тековната состојба не постара од 6 месеци.

#### **ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

Како додадена вредност на апликацијата, организациите се охрабруваат, но не се обврзуваат да достават и копии од наративниот и финансискиот извештај од 2018 година.

### **3.2. Краен рок и начин на поднесување**

Рокот за поднесување на апликацијата е **15 март 2019** г. најдоцна до 17:00 часот. Апликациите доставени по овој рок нема да бидат разгледувани. Апликациите може да се достават по пошта исклучиво со препорачано писмо, по курир или лично на рака на следната адреса:

**Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“**

**Зта Македонска бригада, 48А**

**1000 Скопје**

Апликациите треба да бидат доставени во запечатен плик со истакнати следни податоци:

- Име на организацијата;
- Адреса на организацијата;
- Референтен број на повикот: **ИПА-2017/394-257-БХМК**;
- Зборовите: **„ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“**.

Запечатениот плик треба да содржи:

- Една апликација во оригинал со сите придружни документи (види во делот 3.1.);
- Електронска верзија на апликацијата на CD или на USB во верзија Word/Excel којашто мора да биде идентична со печатената верзија.

За апликациите кои ќе бидат доставени лично и преку курир приемот ќе биде евидентиран од вработените во БХМК со соодветна потврда со датум и време на приемот. Датумот и часот на препорачаното писмо ќе се сметаат за релевантен доказ за поднесување во зададениот рок (ве молиме лично да погледнете дали писмото кое го праќате во поштата содржи датум и време на печатот/налепницата). Апликациите примени по електронски пат (е-пошта) нема да бидат разгледувани.

### 3.3. Комплетирање на формуларот

Сите делови на формуларот мора да бидат комплетирани. Формуларот мора да биде пополнет на компјутер. Формуларот кој ќе биде пополнет рачно нема да се земе предвид. За време на пополнувањето на формуларот користете македонска поддршка. Внимавајте да не ги бришете насоките и коментарите во формуларот. Внимавајте да ја почитувате бараната должина на текстот за секој дел од формуларот, насоките се дадени во самиот формулар. Користете фонт „Ariel“ со големина 11. Се препорачува формуларот да го печатите двострано.

### 3.4. Линија за поддршка во процесот

Доколку имате дополнителни прашања во врска со повикот, истите може да се достават на [contact@wsseffectmk.org](mailto:contact@wsseffectmk.org) со назнака: Референтен број ИПА-2017/394-257-БХМК, најдоцна до 8 март 2019 г. Поставените прашања и одговори ќе бидат достапни на веб страната на проектот [www.wsseffectmk.org](http://www.wsseffectmk.org).

Дополнително ќе се организира информативна сесија, и тоа: на 8 февруари (петок) 2019 г. во Скопје во просториите на хотел „Континентал“ од 09:00 до 15:30 часот. Ве молиме задолжително да го најавите своето присуство најдоцна до 5 февруари 2019 г. на е-маил листата за контакт со КПГ.

Се поттикнуваат организациите ажурно да ја следат веб-страницата и фејсбук-страницата на ВСС ефект проектот за да добијат навремени информации за веќе поставените прашања и одговори.

### 3.5. Прелиминарна временска рамка

<i>Објава на повикот</i>	01.02.2019
<i>Информативна сесија</i>	08.02.2019 Скопје
<i>Краен рок за поставување прашања</i>	08.03.2019
<b><i>Краен рок за поднесување апликации</i></b>	<b>15.03.2019 до 17:00 часот</b>
<i>Известување за доделени грантови и одбиени пријави</i>	03.2019
<i>Потпишување договори</i>	03.2019

Имајќи предвид дека оваа рамка може да се промени, ги поттикнуваме организациите редовно да се информираат преку Facebook страната на проектот – [WSS Effect – Банка за храна МК](#) и веб-страницата на проектот [www.wsseffectmk.org](http://www.wsseffectmk.org).

Согласно одлуката, секоја организација ќе добие писмено известување за статусот на својата апликација. Содржината на апликациите нема да биде достапна за пренесување на трети лица.

## 4. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИТЕ

Поднесените предлог-проекти подлежат на административна проверка, проверка на подобност и оценка за квалитетот. Предлог-проектите мора да поминат прво низ административна проверка и проверка за подобност за да можат да се оценуваат за квалитетот. Оние предлог-проекти кои нема да ги исполнат сите услови од административната проверка и проверката за подобност, нема да бидат оценувани за квалитетот.

#### 4.1. Административна проверка

- **Краен рок:** пријавата е доставена во зададениот краен рок, датум и час. Доколку не е, пријавата ќе се одбие;
- **Формулар за аплицирање:** пријавата е доставено во соодветниот формулар и истиот е цолосно пополнет согласно дадените насоки;
- **Буџет:** буџетот е поднесен во зададениот формат согласно дадените насоки;
- **Јазик:** поднесениот формулар е поднесен на македонски јазик;
- **Оригинал и копии:** поднесената апликација, испечатена, е поднесена во 1 оригинал и 1 копија во електронска форма на CD или на USB;
- **Изјава:** изјавата е уредно потпишана од одговорното лице на апликантот;
- **Овластувањето:** овластувањето е уредно потпишано од одговорно лице на ко-апликантот, доколку има таков;
- **Прилози:** сите прилози се уредно доставени.

#### 4.2. Проверка за подобност

- **Апликант:** организацијата е регистрирана во земјата согласно ЗЗФ;
- **Апликант:** една организација се јавува со еден предлог-проект;
- **Апликант:** организацијата е членка и партнер на КПГ.

- **Апликант:** организацијата учествува во активностите на ВСС Ефект за градење на капацитетите на КПП
- **Тековна состојба:** тековна состојба не постара од 6 месеци;
- **Барање за грант:** предлог-буџетот вклучува барање за грант помеѓу **5.000 и 10.000** евра;
- **Временска рамка:** временската рамка за спроведување на активностите во предлог-проектот е **до максимум 8 месеци**.

#### 4.3. Оценка за квалитетот

Критериуми за оценка	Број на бодови
<b>1. Организациски капацитет за спроведување на предлог-проектот</b>	<b>20</b>
1.1. Дали организацијата има доволно искуство во проектен менаџмент?	10
1.2. Дали организацијата има капацитет за управување? (вклучувајќи вработени лица, опрема и способност да раководи со буџетот)	10
<b>2. Релевантност на предлог-проектот со дефинираните цели и резултати на повикот</b>	<b>20</b>
2.1. Дали предлог-проектот е во согласност со поставените цели и очекувани резултати наведени во повикот?	10
2.2 Дали предлог-проектот дава јасно дефинирана заложба за унапредување на банкарството со храна и јакнење на капацитетите на неформалната мрежа?	10
<b>3. Опис на предлог-проектот (општа цел, специфична цел, резултати, активности, план)</b>	<b>30</b>
3.1 Дали предложените активности се соодветни, практични и во согласност со поставените цели и резултати?	10
3.2 Дали акцискиот план е јасен и изводлив?	10
3.3 Дали постојат јасно дефинирани индикатори за мерење на постигнувањата?	10

<b>4. Претходно преземени акции за банкарство со храна и/или акции за помош на социјално загрозени лица и фамилии во заедницата во која делуваат.</b>	<b>10</b>
4.1 Дали организацијата има претходно преземено акции за банкарство со храна и/или акции за помош на социјално загрозени лица и фамилии во заедницата во која делуваат?	10
<b>5. Буџет и ефикасност на трошоците</b>	<b>20</b>
5.1 Дали активностите соодветно се одразуваат во буџетот?	10
5.2 Дали односот помеѓу предвидените трошоци и очекуваните резултати е соодветен?	10
<b>ВКУПНО</b>	<b>100</b>

## 5. ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Формулар

Прилог 2. Буџет

Прилог 3 Изјава

Прилог 4 Овластување од ко-апликант (доколку таков постои)